

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 73

8 април 2019, понеделник

година LXXV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1027. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија....	2	1030. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија .....	4
1028. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политички партии.....	2	1031. <b>Одлука</b> за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	4
1029. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија .....	3	1032. <b>Решение</b> за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија .....	5
		1033. <b>Решение</b> од Комора на извршители ....	6
		1034. <b>Решение</b> од Комора на извршители ....	7
		<b>Огласен дел</b> .....	1-40

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1027.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РСМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2019 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018 и 234/2018), во табелата:

1. По алинејата „– директор на Агенцијата за филм на Република Македонија – 2,2“, се додава нова алинеја која гласи:

- директор на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија - „3,0“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 25 февруари 2019 година.

Бр. 24-1511/3  
1 април 2019 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1028.

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РСМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за правда донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2609/2 од 25.4.2018 година престанува да важи за политичката партија:

- РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РСМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

### Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 76/18 од 27.4.2018 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 25-11/9 од 18.2.2019 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија Роми обединети од Македонија која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2017 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија Роми обединети од Македонија ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2017 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука политичката партија може да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-1422/3

3 април 2019 година  
Скопје

Министер за правда,  
д-р **Рената Дескоска**, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

**1029.**

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 21 став (1) точка 5 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност УП1 бр.07-02/14 од 29.3.2019 година на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3.4.2019 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје – Центар му се менува лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, издадена со Одлука УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр.

30/14) и Одлука за менување на Одуката УП1 бр. 07-02/14 од 17.1.2017 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17).

2. Менувањето на лиценцата се врши по службена должност од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија по добиено Известување на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје поради промена на назив, форма, промена во сопственичката структура, и промена на овластено лице.

3. Во Одлуката УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 07-02/14 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје“ се менуваат со „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје“

4. Во Одлуката УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 07-02/14 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите Регулаторна комисија за енергетика се менуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.

5. Во Прилог 1 точка 1 зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје“

6. Во Прилог 1, точката 5 се менува и гласи: ЕЕ – СНАБ -155- 2014

7. Во Прилог 1 во точките 11, 13, 14, 15 и 17, зборовите „Регулаторна комисија за енергетика“ се заменуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.

8. Во Прилог 1 во точките 14,15, 16 и 17, зборовите „Правилник за вршење на енергетски дејности“ се менуваат со „Правилник за лиценци“.

9. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-02/14  
3 април 2019 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски**, с.р.

**1030.**

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 21 став (1) точка 5 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), постапувајќи по Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност УП1 бр.07-236/12 од 29.03.2019 година на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3.4.2019 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје – Центар му се менува лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, издадена со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/12) и Одлука за менување на Одуката УП1 бр. 07-236/12 од 17.01.2017 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17).

2. Менувањето на лиценцата се врши по службена должност од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија по добиено Известување на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје поради промена на назив, форма, промена во сопственичката структура, и промена на овластено лице.

3. Во Одлуката УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/12) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 07-236/12 од 17.01.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје“ се менуваат со „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје“

4. Во Одлуката УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/12) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 07-236/12 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите Регулаторна

комисија за енергетика се менуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.

5. Во Прилог 1 точка 1 зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје“.

6. Во Прилог 1, точката 5 се менува и гласи: ЕЕ – ТРГ -109 - 2012

7. Во Прилог 1 во точките 11, 14, 15 и 17, зборовите „Регулаторна комисија за енергетика“ се заменуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.

8. Во Прилог 1 во точките 15, 16 и 17, зборовите „Правилник за вршење на енергетски дејности“ се менуваат со „Правилник за лиценци“

9. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-236/12

3 април 2019 година

Скопје

Претседател,

**Марко Бислимоски, с.р.****1031.**

Врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2019 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се одобрува

користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, со инсталирана моќност од 480 kW и со локација на КП бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина Гостивар.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-210,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина Гостивар,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 480 kW (една генераторска единица со моќност од 480 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.374.622 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, УП1 бр. 08-139/15 од 20.10.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-16/19

3 април 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

### 1032.

Врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.4.2019 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, со инсталирана моќност од 480 kW и со локација на КП бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина Гостивар.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-210,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина Гостивар,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 480 kW (една генераторска единица со моќност од 480 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.374.622 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 10.4.2039 година.

3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр.08-17/19

3 април 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

## КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1033.

Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ во состав од Николче Диневски како претседател на Дисциплинска комисија, Ванчо Марковски член известител на Дисциплинска комисија на КИРМ, Владимир Панчевски судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, Улбер Хасани судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и Јасна Жежова член на Совет на Јавните обвинители на РМ, како членови на Дисциплинска комисија, и записничар Кристина Терзиевска Вуческа, постапувајќи по Предлог УППбр.09-339 од 28.11.2018 на Министерот за правда, на ден 17.12.2018 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

На извршителот Александар Тасевски од Скопје извршител именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 - Скопје и Основен суд Скопје 2 - Скопје, му се изрекува привремена забрана за вршењето на должноста – суспензија .

Привремената забрана за вршење на должноста на извршител-суспензија стапува во сила веднаш со нејзиното донесување, а трае се до правосилноста на одлуката за изрекување на дисциплинска мерка трајно одземање на правото за вршење на должноста извршител на Александар Тасевски извршител од Скопје.

### Образложение

Дисциплинската комисија при КИРМ по повод Предлог за поведување на дисциплинска постапка УПП бр. 09-339 од 28.11.2018 година на Министер за правда на РМ на главен претрес на ден 17.12.2018 година донесе Решение ДП 12-04-7 со кое Александар Тасевски, извршител именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1- Скопје и Основен суд Скопје 2- Скопје со седиште на ул.„Стив Наумов“ б.б зграда 2-1/17 Скопје, се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда по член член 66 став 1 алинеја 12 од Законот за извршување: „незаконито располага со материјалните средства што ги прибавил во текот на извршувањето“, дисциплинска повреда по член 65 став 1 алинеја 5 од Законот за извршување “не дава или дава неточни податоци за цели на вршење на надзорот”, дисциплинска повреда по член 65 став 1 алинеја 17 од Законот за извршување: „не преземал дејствија по барањето за извршување“, дисциплинска повреда по член 64 став 1 алинеја 8 од Законот за извршување: „неуредно и неточно ја води евиденцијата која извршителот е должен да ја води, а која не засега во правата на странките” и дисциплинска повреда по член 65 став 1 алинеја 8 од Законот за извршување: „не води евиденција за наплатена награда и други трошоци согласно со овој закон и подзаконските акти” па му се изрекува единствена дисциплинска мерка ТРАЈНО ОДЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРШЕЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ.

Согласно со член 67 став 2 точка б) од Законот за извршување Дисциплинската комисија донесе одлука со која привремено му се забранува вршењето на должноста на извршител – суспензија. Од причина што беа исполнети законските услови за изрекување на привремена забрана за вршење на должноста -суспензија, Дисциплинската комисија при КИРМ на ден 17.12.2018 година, врз основа на член 67 став 2 точка од Законот за извршување одлучи како во изреката на ова решение.

Правна поука: Против оваа одлука дозволена е тужба до Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием

Бр. 12-4-7-1/6	Дисциплинска комисија
20 декември 2018 година	на КИРМ Претседател,
Скопје	<b>Николче Диневски, с.р.</b>

#### 1034.

Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ во состав од Николче Диневски како Претседател на Дисциплинска комисија, Ванчо Марковски член известител на Дисциплинска комисија на КИРМ, Владимир Панчевски судија на Основен суд Скопје 1 Скопје, Улбер Хасани судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и Јасна Жежова член на Совет на Јавните обвинители на РМ, како членови на Дисциплинска комисија, и записничар Кристина Терзиевска Вуческа, постапувајќи по Предлог УПП бр.09-320 од 12.12.2018 година на Министерот за правда, на ден 26.12.2018 година, го донесе следното:

### РЕШЕНИЕ

На извршителот Весна Кавракова од Куманово извршител именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кратово и Основен суд Крива Паланка му се изрекува привремена забрана за вршењето на должноста – суспензија.

Привремената забрана за вршење на должноста на извршител-суспензија стапува на сила веднаш со нејзиното донесување, а трае се до правосилноста на одлуката за изрекување на дисциплинска мерка привремено одземање на правото за вршење на должноста извршител на Весна Кавракова од Куманово во рок од шест месеци.

### Образложение

Дисциплинската комисија при КИРМ по повод Предлог за поведување на дисциплинска постапка УПП бр. 09-320 од 12.12.2018 година на Министер за правда на РМ на главен претрес на ден 26.12.2018 година донесе Решение ДП 12-04-9 со кое Весна Кавракова, извршител именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кратово и Основен суд Крива Паланка со седиште на ул.„Трета МУБ“ бр.1-3 Куманово, се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда по член член 66 став 1 алинеја 5 од Законот за извршување:„ извршителот при извршувањето презема дејствија кои не се предвидени со овој закон или се спротивни на овој закон , утврдено од страна на суд во постапка по приговор против неправилности во извршувањето” дисциплинска повреда по член 66 став 1 алинеја 2 од Законот за извршување:„ не постапува по правосилните одлуки на судовите донесени по приговори, или за одлагање на извршувањето” и дисциплинска повреда по член 66 став 1 алинеја 12 „ незаконито располага со материјалните средства што ги прибавил во текот на извршувањето” па му се изрекува единствена дисциплинска мерка ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРШЕЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ ВО ТРАЕЊЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ.

Согласно со член 67 став 2 точка б) од Законот за извршување Дисциплинската комисија донесе одлука со која привремено му се забранува вршењето на должноста на извршител – суспензија. Од причина што беа исполнети законските услови за изрекување на привремена забрана за вршење на должноста - суспензија, Дисциплинската комисија при КИРМ на ден 26.12.2018 година, врз основа на член 67 став 2 точка од Законот за извршување одлучи како во изреката на ова решение.

Правна поука: Против оваа одлука дозволена е тужба до Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием.

Бр. 12-4-6/6	Дисциплинска комисија
4 април 2019 година	на КИРМ Претседател,
Скопје	<b>Николче Диневски, с.р.</b>



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019073